



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Београд

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува секоја среда и по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Отгласа по тарифата. — Текуќа сметка на Народната банка на ФНРЈ бр. 101-900880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 101-870880.

Среда, 4 јануари 1950

БЕЛГРАД

БРОЈ 1

ГОД. VI

Цена на платата 2 динари.

18—20.

Администрација 27-395, продавно одделение 22-619, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

1.

ОДЛУКА

ЗА ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРИЈАТЕЛСТВО И ВЗАЕМНА ПОМОШТ ПОМЕГЈУ ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА, СКЛУЧЕН НА 9 ЈУЛИ 1946 ГОДИНА

Сојузното векје на Народната скупштина на ФНРЈ, на својата II седница од VIII редовно заседание, одржана на 28 декември 1949 година и Векјето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ, на својата II седница од VIII редовно заседание, одржана на 28 декември 1949 година донесоа истоветни одлуки, кои што гласат:

1. Се потврдува Одлуката на Владата на ФНРЈ за ослободувањето на Федеративна Народна Република Југославија од обврските што се преземени со Договорот за пријателство и взаемната помошт помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Албанија а која што е испратена до Владата на Народна Република Албанија во нотата на Владата на ФНРЈ од 20 ноември 1949 година.

2. Се става во сила Законот за договорот за пријателство и взаемната помошт помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Албанија, прогласен со Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ од 20 јули 1946 година.

3. Откажувањето на договорот за пријателство и взаемната помошт помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Албанија влезе во сила со денот што е означен во нотата од Владата на ФНРЈ до Владата на Народна Република Албанија“.

28 декември 1949 година

Белград

Потпретседател на Сојузното векје,
Фрањо Гажи, с. р.

Секретар на Сојузното векје,
Момчило Маркович, с. р.

Претседател на Векјето на народите,

Јосип Видмар, с. р.

Секретар на Векјето на народите,

Михајло Грбиц, с. р.

2.

Врз основа на чл. 94 од Законот за државните службеници Владата на ФНРЈ донесува

УРЕДБА

ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО КИНЕМАТОГРАФИЈАТА

УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

По прописите од оваа уредба ќе се одредуваат припадностите на државните службеници во кинематографијата.

Под службеници во кинематографијата (кинематографски персонал) во смисла на оваа уредба се подразбираат државните службеници запослени во кинематографијата кои што вршат должности што се предвидени во чл. 3 од оваа уредба.

Член 2

Формите на припадностите на службениците во кинематографијата се:

- 1) основна плата,
- 2) функционален додаток,
- 3) посебен личен додаток,
- 4) уметнички додаток,
- 5) посебна награда.

ОСНОВНА ПЛАТА

Член 3

Основните плати на службениците во кинематографијата се даваат месечно спрема должностите што ги вршат поодделни службеници, а во границите од следните најмали и најголеми износи:

I. Во службата на режијата

А.

кандидат на режијата за документарни филмови и наставно-просветни филмови — — — — —	3.500—4.200
режисер на филмски репортажи — — — — —	4.000—4.500
кандидат на режијата за уметнички филмови — — — — —	5.000—5.800
режисер на документарни филмови и наставно просветни филмови — — — — —	6.200—8.000
режисер на уметнички филмови — — — — —	7.000—9.000

Б.

помошен монтажер — — — — —	3.400—4.200
монтажер — — — — —	4.400—5.800
самостоен монтажер — — — — —	6.400—7.400

В.

помлад ракувач на филмски архиви — — — — —	3.000—3.800
ракувач на филмски архиви — — — — —	4.000—4.800

Г.

помлад соработник на режијата — — — — —	3.800—4.500
стручен соработник на режијата — — — — —	5.000—6.400

Д.

помошен музички соработник — — — — —	4.000—4.600
музички соработник — — — — —	5.000—6.000
главен музички соработник — — — — —	6.200—7.500

ГЈ.

помошен регистратор на снимање — — — — —	3.200—3.800
регистратор на снимање — — — — —	4.200—4.600

II. Во службата на снимање

А.	
кандидат за снимање документарни филмови, наставно-просветни филмови и филмски репортажи — — —	3.400—4.000
кандидат за снимање уметнички филмови — — — — — — — — —	4.200—5.000
снимател на документарни филмови, наставно-просветни филмови и филмски репортажи — — — — —	5.200—6.000
снимател на уметнички филмови — —	6.000—8.000
Б.	
кандидат за снимање на звукот — —	3.800—4.500
снимател на звукот — — — — —	5.000—6.000
главен снимател на звукот — — — —	6.600—7.800

III. Во службата на декорот

А.	
помошен декоратер — — — — —	3.800—4.800
декоратер — — — — — — — — —	5.200—5.600
главен декоратер — — — — — — —	6.000—6.800
Б.	
кандидат за сценографија — — — —	5.000—5.800
сценограф — — — — — — — — —	6.000—8.000
главен сценограф — — — — — — —	8.200—8.600

IV. Во службата на гардеробата и реkvизитите

помошен ракувач на гардеробата — —	3.200—3.800
ракувач на гардеробата — — — — —	4.000—5.800
помошен ракувач на реkvизитите — —	3.500—3.800
ракувач на реkvизитите — — — — —	4.000—5.800

V. Во службата за организирање снимањето

помошен организатор на снимањето на документарни филмови и наставно-просветни филмови — — — — —	3.400—3.800
организатор на снимањето на документарни филмови и наставно-просветни филмови — — — — — — —	4.000—4.600
помошен организатор на снимањето на уметнички филмови — — — — — — —	4.200—4.600
организатор на снимањето на уметнички филмови — — — — — — —	5.000—6.000

VI. Во службата за обработка на филмови

помошен преводач на филмските дијалози — — — — — — — — —	4.000—4.600
преводач на филмските дијалози — —	5.000—6.000

Член 4

Назначувањето односно унапредувањето на службениците во кинематографијата на поодделни должности од членот 3 на оваа уредба се врши спрема стварните способности на службениците за вршење определена должност.

Претседателот на Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, ќе донесе напатствије во кое што ќе се одредат работите од поодделните должности од чл. 3 на оваа уредба.

Претседателот на Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ и Претседателите на комитетите (комисиите) за кинематографија на владите на народните републики должни се да се грижат сите службеници во кинематографијата преку курсеви и испити да добијат потребна теориска и практична спрема за вршењето на работите што спаѓаат во делокругот на одредената должност. Тие исто така ќе се грижат да се остварат сите потребни услови како би добивале службениците потребна спрема за унапредување на повисока должност односно на повисока плата.

Член 5

На службениците во кинематографијата што се назначуваат односно унапредуваат на поодделни должности од чл. 3 на оваа уредба, им се одредува по правило, основната месечна плата во најмал износ што е предвиден за определената должност.

Основната месечна плата над најмалиот износ се дава спрема стручната способност на службеникот, одговорноста во работењето способноста за самостојно работење, заложувачењето на работата и успехот во работата.

Основната месечна плата над најмалиот износ му се дава на службеникот и спрема годините на службата. После 2 а најдоцна после 3 години проведени на иста должност и во ист износ на основната месечна плата му се дава на службеникот наголемување на платата во износ од 200—300 динари, со тоа да не може тоа наголемување да го премине најголемиот износ од основната плата што е предвиден за определената должност.

Член 6

Решение за давање основна плата над најмалиот износ донесува надлежниот старешина за назначување службеници.

Решение за зголемување на платите спрема годините на службата донесува старешината на организационата единица во која што е службеникот запослен.

Службеник кој што после 3 години проведени на истата должност и во истиот износ на основната плата не добие наголемување на основната плата предвидено во чл. 5 ст. 3 од оваа уредба, може да направи приговор кај старешината надлежен за донесување решение за зголемување на платите спрема годините на службата. Право на приговор и припаѓа и на синдикалната организација. Вокругу не се уважи приговорот, старешината е должен да донесе во срок од 30 дена од направениот приговор образложено решение, против кое што службеникот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на примањето на решението до Претседателот на Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ, односно на претседателот на комитетот (комисија) за кинематографија на владата на народната република.

Член 7

На службениците во кинематографијата кои што заради својата спрема или заради природата на своето работно место не можат да бидат унапредени на должност што повлечува поголема основна плата, може да им се дава повишница на платата по годините на службата и над најголемиот износ на основната плата предвиден за должноста која што ја врши службеникот.

Повишницата на основната месечна плата од предходниот став изнесува 300—500 динари и може да се дава само два пати, и тоа: прв пат после 5 години на ефективна служба проведена на истата должност и во најголемиот износ на основната плата, а втор пат ако службеникот бил на истата должност најмалку 3 години после добиената прва повишница.

Решение за давање повишница на основната плата од ст. 1 на овој член донесува старешината на организационата единица во која што е запослен службеникот.

Службеникот кој што по истекот на крајните срокови од ст. 2 на овој член не добие повишница на основната плата, може да направи приговор кај надлежниот старешина за донесување решенија за унапредување. Право на приговор и припаѓа и на синдикалната организација. Во поглед на приговорите важи одредбата на чл. 6 ст. 3 од оваа уредба.

Член 8

Службеник што се назначува по потреба на службата заради својата стручност на друга должност,

за која што е предвидена помала основна плата, ја задржува основната плата која што ја примал на поранешната должност се дотогаш додека со напредувањето или со назначувањето не ја достигне или не ја надфрли својата поранешна основна плата.

Член 9

Службеник кој што не покажува успех во работата и задолжување во службата не може да добие повишица на основната месечна плата.

Член 10

Решение за давање на основната плата над најмалиот износ, за зголемување на основната плата спрема годините на службата и за давање повишица на основната плата донесува надлежниот старешнина после претходното набавено мислење на комисијата формирана во таа цел.

Претседателот на Комитетот за кинематографијата на Владата на ФНРЈ ќе пропише начин за составување и работа на комисијата од претходниот став.

Член 11

Решение за назначување и за останатите службенички односи на службеникот во кинематографијата, воколку во оваа уредба не е поинаку прописано, донесува старешината на организационата единица, во согласност со Претседателот на Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ, односно со претседателот на комитетот (комисијата) за кинематографија на владата на народната република.

ФУНКЦИОНАЛЕН И ПОСЕБЕН ЛИЧЕН ДОДАТОК

Член 12

Во поглед доделување на функционални и посебен личен додаток на службениците во кинематографијата ќе се применуваат прописите од Уредбата за припадностите на државните службеници, односно прописите за посебните лични додатоци.

УМЕТНИЧКИ ДОДАТОК

Член 13

На режисерот од уметнички филмови, режисерот на документарни филмови, наставно-просветните филмови и филмски репортажи, на снимателот на уметнички филмови, на снимател на документарни филмови, на наставно-просветни филмови и филмски репортажи, на снимателот на звукот, на сценеграфот на звукот, декоратерот, на самосталниот монтажер и на стручниот соработник на режијата на уметнички филмови, чиите остварувања достигнуваат висока уметничка вредност, може да им се даде уметнички додаток по постојан месечен износ од 1.000 до 6.000 динари. Уметничкиот додаток му припада на службеникот се додека постоат причини зарди кои што се дава.

Решение за давање уметнички додаток донесува Претседателот на Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ, односно претседателот на комитетот (комисија) за кинематографија на владата од народната република, на предлог од старешината на организационата единица во која што е запослен службеникот, а после набавеното мислење од комисијата која што е формирана за таа цел.

Уметничкиот додаток се исплатува уназад во месецот.

ПОСЕБНА НАГРАДА

Член 14

На службениците во кинематографијата со чија работа се постигнати нарочни резултати во изработка на поедини филмски дела, може да им се дадат посебни награди во еднократен износ од 1.000 до 15.000 динари, а спрема значењето на работата која што ја вршел службеникот, спрема успехот на филмското дело, како и спрема заложувањето на поедини службеници.

Решение за доделување на посебни награди донесува Претседателот на Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ, односно претседателот на комитетот (комисијата) за кинематографија на владата на народната република, после претходно на-

бавено мислење од старешината на организационата единица во која што работи службеникот.

Посебната награда се доделува после завршувањето на филмот.

ПРОБНА СЛУЖБА

Член 15

Лице кое што за прв пат вликува во државна служба како службеник во кинематографијата а нема пракса за вршење на одредените работи, се прима во пробна служба.

Траењето на пробната служба и друго што е во врска со тоа го одредува за секоја поедини должност од чл. 3 на оваа уредба Претседателот на Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ, со тоа да не може пробната служба да трае повеќе од една година.

На лицето кое што е примено во пробна служба му се одредува основна месечна плата во најмал износ предвиден за должноста што ја врши.

ВРЕМЕНО УПАТУВАЊЕ НА РАБОТА

Член 16

Во цел на успешно вршење на поедини должности од чл. 3 на оваа уредба, како и во цел на ослободување на службеници за вршење на овие должности, можат да се упатуваат времено службеници на работа од една во друга организациона единица под условите и во границите на чл. 20, 21 и 64а од Законот за државните службеници.

Службеник времено упатен на работа во некое стопанско претпријатие прима за тоа време припадност на сметка на претпријатието каде што е времено упатен на работа. Во таков случај службеникот ги прими или своите дотогашни припадности или припадностите од должноста која што ја врши, воколку за оваа должност се предвидени поголеми припадности.

ОТКАЗНИ СРОКОВИ

Член 17

Отказниот срок во смисла на чл. 43 од Законот за државните службеници за службениците во кинематографијата изнесува:

до пет години служба — еден месец;

од пет до десет години служба — два месеца;

од десет до дваесет години служба — три месеци

над дваесет години служба — четири месеци.

Службеници кои што се обврзале во кинематографија да го проведат уговореното време во државна служба врз основа на школувањето на државен трошок, стипендија и слично, не можат за тоа време да откажуваат служба.

ХОНОРАРНА СЛУЖБА

Член 18

Во случај на потреба можат да се примаат во кинематографијата лица за хонорарни службеници под услов и во границите на чл. 16 од Законот за државните службеници.

Хонорарните службеници во кинематографијата се плаќаат месечно или паушално, спрема природата на хонорарната служба и работите кои што ги вршат.

Примање во хонорарна служба вршат надлежните старешини за назначување, кои што во исто време ја одредуваат и висината на хонорарот, спрема времето на работата, природата на службата и одговорноста, кои што ги има службеникот во вршењето на одредените работи.

Претседателот на Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ, во согласност со Секретаријатот на Владата на ФНРЈ за персонална служба, може да ја пропише големината на хонорарот за вршење на одредените работи.

Хонорарната служба престанува после извршувањето на работите, ако не може однапред да се одреди времето за извршување на работите.

Ако може да се одреди однапред времето за завршување на работите или ако е хонорарниот службеник примен во хонорарна служба заради вршење на одредена должност од чл. 3 од оваа уредба, службата може да престане врз основа на обостран отказ во рок од 14 дена, воколку во уговорот не е поинаку одредено.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

Прописите од уредбата за припадностите на државните службеници, воколку со оваа уредба не е поинаку одредено, ќе се применуваат и на службениците во кинематографијата (кинематографскиот персонал).

Член 20

Преведување на службеници во кинематографијата на основни плати и други припадности по оваа уредба, ќе ги изврши Претседателот на Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ, односно претседателот на комитетот (комисијата) за кинематографија на владата на народната република.

На службеникот кој што при преведувањето би добил помала основна плата од својата досегашна основна плата, може да му се исплатува во оправдани случаи разлика меѓу досегашната и новата основна плата. Решение за ова донесува Претседателот на Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ, односно претседателот на комитетот (комисија) за кинематографија на владата на народната република.

Член 21

Основните месечни плати и другите припадности по оваа уредба ќе се исплатуваат од 1 јануари 1950 година.

Службениците кои што нема да бидат преведени на основни плати и други припадности по оваа уредба до 1 јануари 1950 година, ќе ги примаат досегашните припадности, со тоа што накнадно ќе им се исплати разликата меѓу досегашната и новата основна плата сметајќи од 1 јануари 1950 година.

Член 22

Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ ќе изврши распоред на должностите од чл. 3 на оваа уредба во врсти, во смисла на чл. 12 од Законот за државните службеници.

Член 23

Се овластува Претседателот на Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ да издава потребни напатствија за спроведувањето на оваа уредба.

Член 24

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

31 декември 1949 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
Министер на народната одбрана
Маршал на Југославија,
Јосип Броз-Тито, с. р.

3.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ на предлог од Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД СОЈУЗНО И РЕПУБЛИЧКО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Планска (предвидена, редовна) добивка што ја остваруваат државните стопански претпријатија од сојузно и републичко значење се распределува:

- 1) за плаќање (контролниот износ) во буџетот, по постоеќите прописи;
- 2) За допринос на фондот на раководството, по постоеќите прописи;
- 3) За допринос на фондот за културно-просветното работење по постоеќите прописи;
- 4) за слободно располагање на претпријатието;
- 5) за слободно располагање на административно-оперативниот раководител;
- 6) Остатокот на добивката се распределува со финансискиот план на претпријатието.

Член 2

Износите за целите што се наведени во точ. 1 — 5 од чл. 1 од оваа уредба се пресметуваат со применувањето на одредените проценти на вкупниот износ од планската добивка на претпријатието. Доколку планската добивка не обезбедува подмирување целите што се наведени во точ. 1—4 од чл. 1 на оваа уредба обезбедување на потребните средства ќе се регулира со посебни прописи.

Член 3

Остварената надпланска (непредвидена, вонредна) добивка на претпријатието се распределува:

- 1) за допринос на фондот на раководството по постоеќите прописи;
- 2) за допринос на фондот за културно-просветното работење, по постоеќите прописи;
- 3) за слободно располагање на претпријатието;
- 4) остатокот за плаќање во буџетот.

Член 4

Процентот на планската и надпланската добивка за слободно располагање на претпријатието, односно процентот на планската добивка за слободно располагање на административно-оперативниот раководител за секое поодделно претпријатие односно административно-оперативен раководител од сојузно значење го одредува Министерот на финансите на ФНРЈ по предлог од ресорниот министер — (претседател на комитет) а за претпријатијата и административно-оперативните раководители од републичко значење овие проценти ги одредува министерот на финансите на народната република по предлог од ресорниот министер — (претседател на комитет) а во рамките на процентите што ќе ги одреди Министерот на финансите на ФНРЈ. Овие проценти можат да бидат различни за планската и надпланската добивка.

Член 5

Делот на добивката со кој што претпријатието, односно административно-оперативните раководители располагаат, може да се употреби за целите што не се предвидени со планот, и тоа:

- 1) за помали потреби на рационализација и набавка на инвентарот;

- 2) за технички и технолошки испитувања;
3) за подобрување сигурносните урегјан и хигиенските услови на работењето.

Административно-оперативниот раководител може средствата со кои што слободно располага да ги употреби само за изводење на овие мерки во претпријатијата под своето раководство.

Член 6

Доколку претпријатието опфаќа повеќе организациони единици (стопанства), средствата за слободното располагање се распределуваат на поодделни организациони единици сразмерно на добивката што е остварена во тие единици.

Член 7

Поради правилна евиденција и контрола над распределбата и употребата на добивката, оваа добивка на претпријатието треба да биде книжена на посебната банковна сметка од претпријатието, односно од административно-оперативниот раководител (сметка, на одделените средства).

Сите исплати врз основа на прописите од оваа уредба треба да бидат извршени преку напред споменатата сметка.

Член 8

Поблиски одредби за спроведувањето на оваа уредба донесува Министерот на финансите на ФНРЈ, во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 јануари 1950 година, на кој ден престанува да важат сите прописи што се во противност со оваа уредба.

4 јануари 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и министер на народната одбрана
Маршал на Југославија,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на Стопанскиот совет
на Владата на ФНРЈ,
Борис Кидрич, с. р.

4.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ по предлог од Претседателот на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНАТА УРЕДБА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ДЕЛОВИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Член 1

Во членот 4 ставот 1 од Основната уредба за пренесување деловите од основните средства на држав-

ните стопански претпријатија „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 60/48) се бришат зборовите „во согласност со Претседателот на Владата на ФНРЈ“, односно ставот 1 на чл. 4 гласи:

„Општ план за разместување на основните средства донесува за претпријатија од општдржавно значење Претседателот на Сојузната планска комисија“.

Член 2

Во чл. 15 од истата уредба ставот 3 се брише. Пред членот 15 од истата уредба насловот на заглавието се менува и гласи:

„III. — Пријавување на преносот“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

4 јануари 1950 година

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана
Маршал на Југославија,
Јосип Броз-Тито, с. р.

5.

Врз основа на чл. 62 од Основниот закон за државните стопански претпријатија, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО (ФОНД НА РАКОВОДСТВОТО) И ЦЕНТРАЛНИОТ ФОНД (ЦЕНТРАЛЕН ФОНД) НА ДРЖАВНИТЕ РУДАРСКИ И ИНДУСТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД СОЈУЗНО И РЕПУБЛИЧКО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Членот 6 од Уредбата за фондот на раководството (Фондот на раководството) и централниот фонд (Централен фонд) на државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републичко значење („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 99/46) се менува и гласи:

„Средствата на фондот на раководството се остваруваат од остварената (реализираната) планска и надпланска добивка на претпријатието врз основа на предвидените проценти.“

Член 2

Членот 7 се менува и гласи:

„Административно-оперативниот раководител ќе го одреди за секое претпријатие под своето раководство процентот од доприносот од планската добивка за фондот на раководството, и тоа по следниот образец:

$$\% = \frac{П \times Ф}{Ди} \text{ при што значат:}$$

П = вкупен планиран годишен износ на платите од сите работници и службеници од дотичното претпријатие;

Ф = одреден сметковен фактор за гранката;

Ди = вкупен планиран износ на планската добивка од дотичното претпријатие.“

Член 3

Членот 8 се менува и гласи:
„Сметковниот фактор од чл. 7 од оваа уредба за поедини гранки го одредува Министерот на финансите на ФНРЈ на предлог од надлежниот сојузен министер, а по претходно мислење од Централниот одбор на Сојузот на синдикатите на Југославија.

Член 4

Членот 9 се менува и гласи:
„Ако претпријатието поради државната политика на цените или поради своите производителни услови, работи со загуба предвидена со планот или нема до-
статочна планска добивка ќе го пресмета доприносот за фондот на раководството со применувањето на одредениот сметковен фактор за гранката од претходниот член како процент на вкупниот планиран износ од платите на своите работници и службеници на претпријатијата. Во тој случај целиот допринос така пресметан, или оној дел од пресметаниот допринос што не може да се покрие од планската добивка на претпријатието, се финансира од буџетот.

Доколку овие претпријатија ќе остварат помала планска добивка или непредвидена загуба, пресметаниот допринос во фондот на раководството сразмерно се намалува.

Претпријатијата што имаат стварна полна цена на чинењето по единицата на производите неоправдано поголема од предвидената со планот го губат за односното време правото на допринос во фондот на раководството.

За оправданоста на поголемата полна цена на чинењето решава надлежниот административно-оперативниот раководител.”

Член 5

После членот 9 се додава нов член 9а, кој што гласи:

„Исплатите од фондот на раководството можат да се вршат по прописите од Уредбата за давање награди од фондовите на раководството на претпријатието (фонд на раководството) и централните фондови на претпријатијата кај административно-оперативните раководители (Централен фонд) од 17 мај 1948 година („Службен лист на ФНРЈ” бр. 43/48) — и тоа на терет од оние средства што им се веќе дозначени на фондовите врз основа на одобрените завршни сметки.”

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”, а ќе се применува од 1 јануари 1950 година.

4 јануари 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на Стопанскиот совет
на Владата на ФНРЈ,
Борис Кидрич, с. р.

6.

Врз основа на чл. 19 став 2 од Уредбата за трошковите на државните трговски претпријатија, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАБАТИТЕ И МАРЖИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ОСНОВНОТО ЗНАЧЕЊЕ ЗА СТОПАНСТВОТО ЗА КОИ ШТО СЕ ПРОПИСАНИ ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ

I

За покривање на трошковите на трговијата во прометот со производите од основното значење за

стопанството за кои што се прописани единствени цени, се одредуваат следни работи и маржи:

Производи односно групи на производи	на големо		на мало заслужки	просечен д. доп. за појасот на до- премањето	вкупно	на големо		на мало заслужки	вкупно
	2	3				6	7		
1. Шекер	1,7	4	—	0,5	6,2	—	—	—	—
2. Животински и растенијски масти за јаде- ње и уља	2,5	9	—	0,5	12	2	9	—	11
3. Сите текстилни производи спре- ма номенклат. на производ од индивидуалното трошење СПК за 1950 год. од гранката 124	1,3	6,9	—	0,3	8,5	1,3	7,7	—	9
4. Кожни и гуме- ни обувки	1,3	6,9	—	0,3	8,5	1,3	7,7	—	9
5. Земјоделски машини	4	9	—	1	14	3,8	9,2	—	13
6. Земјоделски справи и алат	5	9	—	1	15	5	9	—	14
7. Стакло за про- зорци (равно); мупливо стакло	5	9	—	1	15	—	—	—	—

II

Стопите на рабатите од точката I од ова решение ќе се применуваат само на оние производи односно групи производи за кои што се прописуваат единствените цени во посудавањето на мало.

Стопите на маржи од точ. I од ова решение ќе се применуваат само на оние производи односно групи производи за кои што се прописуваат единствени продавни цени на производителот.

Одредби за рабатите

III

Стопите на рабатите од точ. I важат за сите производи односно групи производи, било да се продаваат по пониските било по повисоките единствени (комерцијални) цени, со тоа рабатот да се пресметува и одобрува секогаш од пониската единствена цена.

IV

Рабатите од точ. I служат за покривање на сите трошкови од чл. 3 на Уредбата за трошковите на државните трговски претпријатија.

Просечните додатоци за појасите на допремање служат за покривање на наголемените трошкови на допремање на оние трговски претпријатија на мало, што се навогјаат во првиот, вториот и третиот појас на допремање во смисла на натамошните прописи од ова решение.

V

Се одредуваат три појаса на допремање:

а) првиот појас на допремање ги опфаќа сите трговски претпријатија на мало, што се навогјаат во местата што се далеку преку 5 км а вклучително до 20 км од нивната истоварна станица;

б) вториот појас на допремање ги опфаќа сите трговски претпријатија на мало што се навогјаат во местата што се далеку преку 20 км а вклучително до 50 км од истоварната станица; и

в) третиот појас на допремање ги опфаќа сите трговски претпријатија на мало што се навогјаат во местата што се далеку преку 50 км од нивната истоварна станица.

Ако е истоварната станица на трговското претпријатие на мало и истоварна станица од производителното претпријатие, односно од трговското претпријатие на големо (заедничка истоварна станица, а овие претпријатија не се навогјаат во исто место, појасите на допремање што се однесува до тие испорачки ќе се определуваат спрема далечината помеѓу трговското претпријатие на мало и местото на производителното претпријатие или трговското претпријатие на големо.

Кај начинот од предниот став ќе се одредуваат појасите на допремање и тогаш кога поради рационалниот превоз, со договорот ќе се определи испорачката на трговското претпријатие на мало да му се не врши преку неговата истоварна станица ами на некој друг начин.

Ако трговското претпријатие на мало купува од производителното претпријатие или од трговското претпријатие на големо производи со единствена цена во продавањето на мало, со тоа тие производи да и се испорачаат на продавницата од тоа трговско претпријатие на мало, што не се навогја во местото на неговото садиште, — појасите на допремање што се однесува на тие испорачки ќе се определуваат спрема далечината на местото односно на продавницата од нејзината најблиска истоварна станица.

VI

Производителните претпријатија, односно трговските претпријатија на големо ги одобруваат на трговските претпријатија на мало, покрај рабатите што во смисла на ова решение им припаѓа уште и следните додатоци за појасите на допремање:

За производи	Додаток за појасите на допрем. во %		
1. Текстил, кожа и гумени обувки	0,3	0,6	1,2
2. Земјоделски машини, земјоделски справи и алат, стакло за прозорци и шупливо стакло	1	2	4
3. Други производи	0,5	1	2

Предните додатоци за појасите на допремање ќе ги одобруваат производителните претпријатија односно трговските претпријатија на големо од просечниот додаток за појасите на допремање.

Производителните претпријатија и трговските претпријатија на големо должни се да водат книговодство на евиденција како на примените просечни додатоци за појасите на допремање, што се содржани во вкупниот рабат, така и за додатоците за појасите на допремање што ќе ги одобрат во смисла на оваа точка.

Ако е помал износот на стварно одобрените додатоци за појасите на допремање од износите на примените просечни додатоци што се содржани во вкупниот рабат за истата количина, претпријатијата од предходниот став ја уплатуваат таа разлика преку својот административно оперативниот раководител во буџетот на надлежниот орган. Ако е поголем износот на одобрените додатоци за појасите на допремање од износите на примените просечни додатоци на претпријатието ќе му се надокнади разликата од буџетот на надлежниот орган.

Задружните сојузи при продавањето производи на задругите, ќе им одобруваат на овие од применитиот просечен додаток за појасите на допремање додатоци одредени во 1 став доколку земските задружни сојузи, во согласност со министерството на трговијата и снабдувањето на народната република не го регулираат на друг начин плаќањето на трошковите на превозот од истоварната станица на задругата до нејзиното стовариште, односно од стовариштето на задружниот сојуз до стовариштето на задругата.

VII

Производителното претпријатие при испорачката на стоката им одобрува на своите купувачи следен рабат:

1. Рабат на трговијата на големо и трговијата на мало со просечниот додаток за појасите на допремање, односно заеднички рабат со просечниот додаток за појасите на допремање, ако стоката ја продава на трговското претпријатие на големо или на околински заедружен сојуз и оваа ја испорачува или на трговското претпријатие на големо непосредно, односно на околинскиот заедружен сојуз или по налогот од трговското претпријатие на големо односно на околинскиот заедружен сојуз ја испорачал на други ползувачи.

2. Работот на трговијата на големо и трговијата на мало со додаток за односниот појас на допремање односно заедничкиот рабат со додаток за односниот појас на допремање, ако стоката ја продава на трговско претпријатие на мало.

3. Рабат на трговијата на големо и трговијата на мало, односно заеднички рабат, без додаток за појасите на допремање, ако ја продава стоката на сите други купувачи.

VIII

Трговското претпријатие на големо при испорачката на стоката било од своето складиште, било од складиштето на производителот им одобрува на своите купувачи рабат на следен начин:

1. ако ја продава стоката на околинскиот заедружен сојуз, му одобрува рабат на трговијата на мало, просечен додаток за појасите на допремање и дел од рабатот на трговијата на големо, и тоа:

а) 75% при испорачката непосредно на задружниот сојуз од складиштето на производителот;

б) 50% при испорачката непосредно на задружниот сојуз од своето складиште;

в) 25% при испорачката непосредно на задругите по налог од задружниот сојуз, било од своето складиште, било од складиштето на производителното претпријатие.

2. Ако стоката ја продава на трговско претпријатие на мало, му одобрува рабат на трговијата на мало, односно дел (75%) од заедничкиот рабат со додаток за односниот појас на допремање.

3. При продавањето од стоката на сите други купувачи, им одобрува рабат на трговијата на мало односно дел (75%) од заедничкиот рабат без додаток за појасите на допремање.

Кога купувачите од точ. 3 односните производи ги купуваат од трговското претпријатие на големо во количините кои што се уобичаени за продавање на потрошачите во трговијата на мало, не им припаѓа никаков рабат. Во тој случај трговските претпријатија на големо ја продаваат стоката по одредени единствени цени во продавање на мало, франко од своето стовариште, без одобрување на некаков рабат.

IX

Кога задружните сојузи ја продаваат стоката на задругите, било од своето стовариште било од стовариштето на производителското претпријатие, односно трговското претпријатие на големо, ќе им се одобрува ист рабат кој што го одобруваат трговските претпријатија на големо на трговските претпријатија на мало.

X

Производите со единствени цени во продавање на мало производителските претпријатија и трговските претпријатија на големо испорачуваат франко вагон, шлеп или брод на истоварната станица на купувачот. Сите трошкови до истоварната станица на купувачот (подвоз, претоварање, кога се превозува робата по нормален и потесен колосек, или со железница и парход, осигурување, загуби на стока и сл.) ги сноси производственото претпријатие односно трговското претпријатие на големо.

Кога се навогја купувачот во истото место во кое што се навогја и производственото претпријатие, односно трговското претпријатие на големо, или на далечина до 5 км од тоа место, производственото прет-

пријатие односно трговското претпријатие на големо му испорачува на купувачот производи од предниот став франко своето складиште.

Во случаите што се наведени во ставот 2 и 3 од точ. V од ова решение со договорот помеѓу продавачот и купувачот ќе се одреди да ли испорачката на стоката ќе се врши франко стовариштето на продавачот или франко стовариштето на купувачот.

Ако за поодделни производи односно групи производи (цемент, сол, нафта и нафтни деривати и др.) се прописани одделни услови за испорачки на стока, тогаш за нив не важат условите за испорачка од оваа точка.

XI

Ако местото на трговското претпријатие на големо или на задружниот сојуз е далеку преку 10 км од неговата истоварна станица, производственото претпријатие е должно покрај испорачката на стоката франко на нивната истоварна станица да им ги надокнади и трошковите за превоз од истоварната станица до нивното складиште во стварно платените износи, а во границите од прописаната тарифа за односниот вид услуги.

Ако задружниот сојуз купува производи со единствени цени во продавањето на мало од складиштето на трговското претпријатие на големо, а местото од задружниот сојуз се навогја оддалечено преку 10 км од неговата истоварна станица, трговското претпријатие на големо е должно на задружниот сојуз да му ги накнади и трошковите на превозот од истоварната станица до неговото складиште. Трговските претпријатија на големо должни се да ги евидентираат одделно трошковите на превозот што се платени во смисла на овој став.

Одредби за маржите

XII

Маржите од точката I на ова решение служат за покривање на сите трошкови од членот 3 на Уредбата за трошковите на државните трговски претпријатија што се однесува до работењето со производите за кои што се прописани единствени продавни цени на производителот, освен зависните трошкови.

Зависните трошкови (товарење, истоварување, превозење и евентуален подвоз на стоката) во стварно платените износи што одговараат на прописаната тарифа за односниот вид на услуги трговските претпријатија на големо и задружните сојузи односно продавците на мало имаат право покрај маржата што им припаѓа одделно да ги засметаат на единствената продавна цена на производителот.

XIII

Производите со единствени и продавни цени на производителот производителните претпријатија ги испорачуваат франко вагон, шлеп или параход на истоварната станица на купувачот. Сите трошкови до истоварната станица на купувачот подвоз, осигурување, загуби на стоката, претоварување, ако се превози стоката со нормален или со мал колосек или со железница или параход и слично) ги сноси производственото претпријатие.

Ако се навогја купувачот во исто место во кое што се навогја производственото претпријатие или истоварната станица им е заедничка, производственото претпријатие ги испорачува спомнатите производи франко своето складиште.

Производите за кои што се прописани единствени продавни цени на производителот, трговските претпријатија на големо односно задружните сојузи ги испорачуваат франко своето складиште.

XIV

Како основа за засмегување на маржите служи секогаш прописаната единствена продавна цена на производителот.

XV

Производствените претпријатија при продавањето на производите со единствени продавни цени на производителот немаат право да засметуваат никаква маржа, освен случаевите ако сопствените производи ги продаваат на мало во своите продавници.

Ако сопствените производи со единствени продавни цени на производителот ги продаваат на мало во своите продавници, производствените претпријатија имаат право на прописана единствена продавна цена на производителите да ја засметаат маржата од трговијата на големо и трговијата на мало односно целата заедничка маржа и зависните трошкови.

XVI

На трговското претпријатие на големо при продавањето на производите со единствени продавни цени на производителот му припаѓа следна маржа:

1) маржа на трговијата на големо и трговијата на мало, односно целата заедничка маржа, ако ги продава производите на мало во своите продавници;

2) дел од маржата на трговијата на големо ако ги продава производите на задружниот сојуз, и тоа:

а) 28% при испорачката на стоката непосредно на задружните сојузи од складиштето на производителот;

б) 50% при испорачката на стоката непосредно на задружните сојузи од своето складиште;

в) 75% при испорачката на стоката непосредно на задругите по налогот на задружниот сојуз, било од своето складиште било од складиштето на производителот;

3) маржата на трговијата на големо, односно делот (25%) на заедничката маржа, при продавањето на производите на сите други купувачи, било од своето складиште било од складиштето на производителот.

XVII

На задружниот сојуз при продавањето на производите со единствени продавни цени на производителот му припаѓа следна маржа:

1) маржа на трговијата на големо, односно дел на заедничката маржа (25%), ако овие производи ги купува од производителот за продавање на задругите од своето складиште, или ако овие производи ги продава на задругите непосредно од складиштето на производителот;

2) маржа на трговијата на големо и трговијата на мало односно цела заедничка маржа ако производителот ги купува од производителот и ги продава на мало во сопствените продавници;

3) 25% маржа на трговијата на големо, ако по неговиот налог трговското претпријатие на големо испорачува производи непосредно на задругите било од своето складиште било од складиштето на производителот;

4) 50% маржа на трговијата на големо, ако производителот ги купува од складиштето на трговското претпријатие на големо, им ги продава на задругите од своето складиште;

5) 50% маржа на трговијата на големо и цела маржа на трговијата на мало, ако ги купува производите од складиштето на трговското претпријатие на големо и ги продава на мало во своите продавници;

6) 75% маржа на трговијата на големо, ако на задругите им продава од своето складиште производи што им ги испорачува трговското претпријатие на големо од стовариштето на производителот;

7) 75% маржа од трговијата на големо и цела маржа на трговијата на мало, ако производителот што му ги испорачува трговското претпријатие на големо од складиштето на производителот ги продава на мало во своите продавници.

XVIII

На трговското претпријатие на мало при продавањето на производите со единствени продавни цени на производителот му припаѓа следна маржа:

1) маржа на трговијата на големо и трговијата на мало односно цела заедничка маржа, ако овие производи ги купува непосредно од производителот;

2) маржа на трговијата на мало односно дел (75%) од заедничката маржа, ако овие производи ги купува од трговското претпријатие на големо.

XIX

Трговското претпријатие на големо при продавањето на производите со единствени цени на производителот формира своја продавна цена на следен начин:

1) ако стоката ја продава од складиштето на производителот, на единствената продавна цена на производителот ја засметува маржата што му припаѓа по одредбите од точката XVI;

2) ако стоката ја продава од своето складиште, на единствената продавна цена на производителот ја засметува прво маржата што му припаѓа по одредбите од точката XVI а потоа ги додава стварно платените зависни трошкови (трошоци на утовар, истовар и превоз од истоварната станица до своето складиште).

XX

Задружниот сојуз при продавањето на производите со единствени продавни цени на производителот ја формира својата продавна цена на следен начин:

1) ако ја продава стоката на задругите од складиштето на производственото претпријатие, на прописаната единствена продавна цена на производителот ја засметува маржата што му припаѓа по одредбите под 1) точ. XVII;

2) ако чм продава на задругите од своето складиште стока набавена од производственото претпријатие, на единствената продавна цена на производителот ја засметува маржата што му припаѓа по одредбата под 1) од точката XVII, а потоа ги додава стварно платените зависни трошкови (трошоци на утоварот, истоварот и превозот од истоварната станица до своето складиште);

3) ако во своите продавници продава стока на мало што е набавена од производственото претпријатие, на единствената продавна цена на производителот ја засметува маржата што му припаѓа по одредбата под 2) од точката XVII, а потоа ги додава стварно платените зависни трошкови (трошоци на утовар, истовар и превоз од истоварната станица до своето складиште);

4) ако по неговниот налог трговското претпријатие на големо испорачува производи непосредно на задругите било од своето складиште или од складиштето на производственото претпријатие, пресметаната маржа што му припаѓа по одредбата под 3) од точката XVII, ја додава на фактурисаната (продавната) цена на трговското претпријатие на големо;

5) ако продава задругата од своето складиште стока набавена од складиштето на трговското претпријатие на големо пресметана маржа што му припаѓа по одредбата под 4) од точката XVII, и зависните трошкови (утовар, истовар, превоз и подвоз од стовариштето на трговското претпријатие на големо до своето складиште) ја додава на фактурисаната (продавната) цена на трговското претпријатие на големо;

6) Ако продава на мало во своите продавници производи што се набавени од складиштето на трговското претпријатие на големо, засметаната маржа што му припаѓа по одредбата под 5) од точката XVII и зависните трошкови (товарење, истоварување, превозење и подвоз од стовариштето на трговското претпријатие на големо до своето складиште) ја додава на фактурисаната (продавната) цена на трговското претпријатие на големо.

7) Кога задругата продава стока од своето стовариште што му ја испорачува трговското претпријатие на големо од стовариштето на производителот, пресметаната маржа што му припаѓа по прописите под 6) точ. XVII, и зависните трошкови (утоварување, истоварување, превоз од истоварната станица до своето стовариште), се додава на фактурисаната (продавната) цена на трговското претпријатие на големо;

8) Кога производителите што им ги испорачува трговското претпријатие на големо од стовариштето на производителното претпријатие ги продава на мало во своите продавници, пресметаната маржа што му припаѓа спрема прописите под 7) точ. XVII, и зависните трошкови (товарење, истоварување, превоз од истоварната станица до своето стовариште), се додава на фактурисаната (продавната) цена на трговското претпријатие на големо.

XXI

Трговското претпријатие на мало при продавањето на производите со единствени продавни цени на про-

изводителот ја формира својата продавна цена на следен начин:

1) кога стоката ја набавува од производителното ја набавува од производителното претпријатие, со единствена продавна цена на производителот прво ќе ја засмета маржата што му припаѓа по одредбата под 1) точката XVIII, а по тоа ги додава стварно платените зависни трошкови (товарење, истоварување и превозот од истоварната станица со своето стовариште).

2) Кога стоката ја набавува од трговското претпријатие на големо, пресметаната маржа што му припаѓа спрема одредбата под 2) точ. XVIII и зависните трошкови (товарење, истоварување, превоз и подвоз од стовариштето на трговското претпријатие на големо до своето стовариште) се додава на фактурисаната (продавната) цена на трговското претпријатие на големо.

Заеднички одредби за рабатите и маржите

XXII

Како производителот претпријатие во смисла на прописите од ова решение се подразбираат како фабриките така и индустриските стоваришта (базите).

XXIII

Прописите за одобрување рабати и засметување маржи што се предвидени со ова решение за трговските претпријатија на мало важат и за службите на работничкото снабдување, задругите и претпријатијата на општествените организации чија што основна дејност е купување и продавање стока на потрошачите.

Околицките задружни сојузи во согласност со повереникот за трговија и снабдување на околицкиот народен одбор ќе одредат за секоја своја задруга индивидуални трошкови на трговијата со оглед на посебните услови за работење на дотичната задруга и тоа во процент од планираниот промет по продавните цени. Индивидуално одредениот процент на трговијата не може да биде поголем од процентот од рабатите и маржите што се утврдени спрема планираниот промет.

Ако индивидуалните одредени трошкови на трговијата за остварениот промет на дотичната задруга се помали од остварените рабати и маржи задругата ќе ја уплати разликата на посебна сметка на својот околицки задружен сојуз. Околицкиот задружен сојуз ќе ги употреби средствата на оваа сметка првенствено за покривање губитоците што станале кај поедини задруги од оправдани причини.

XXIV

Државните трговски претпријатија на големо и државните трговски претпријатија на мало должни се од примените работи и засметаните маржи да одвојат допринос за амортизација, за фондот за рационализација, фондот на раководството и издигањето на кадрови. Висината на тие доприноси се одредува со посебни решенија, во смисла на прописите од Уредбата за трошковите на државните трговски претпријатија.

Државните трговски претпријатија чии што работни простории делимично се сместени во сопствени згради, покрај доприносот од претходниот став ќе одвојат уште и допринос за закупнина на работните простории кои што се одредува со посебни прописи. Остатокот на рабатите односно маржите државните трговски претпријатија ќе го употребат за покривање трошковите за набавка и продавање и за уплата во смисла и на чл. 20 и 24 од Уредбата за трошковите на државните трговски претпријатија.

XXV

Кога купувачите по смисла на ова решение преземаат од стовариштето на производителот стока било со единствени цени во продавањето на мало или со единствени продавни цени на производителот а ја превозат за свој трошок до својата истоварна станица или стовариште, производителното претпријатие должно е да ги одобри сите трошкови во оној износ што би го имал самиот производител да ја извршил испорачката франко вагон, шлеп или параход на истоварната станица на купувачот.

Одредбата од предниот став не важи во случај кога се навогја купувачот во местото каде се навогја про-

изводителното претпријатие или има заедничка истоварната станица.

Ако трговското претпријатие на мало превзема стока со единствени цени во продавањето на мало од стовариштето на трговското претпријатие на големо и ја превезува за свој трошок до својата истоварна станица или стовариште, тогаш трговското претпријатие на големо е должно да му ги одобри сите трошкови во оној износ што би ги имало самото трговско претпријатие на големо да ја изврши испорачката франко вагон, шлеп или параход на истоварната станица на купувачот.

Одредбата од предниот став не важи во случај кога се навогја трговското претпријатие на мало во исто место во кое што се навогја трговското претпријатие на големо или им е заедничка истоварната станица.

XXVI

За производи односно групи на производи од точката I на ова решение чии што вкупни работи односно маржи се поделени на рабат односно на маржа на трговијата на големо и на рабат односно маржа на трговијата на мало, се поводува во прометот од производителот до потрошачот учество најповеќе на два посредника: на едно трговско претпријатие на големо и на едно трговско претпријатие на мало. Исклучително ако во прометот учествуваат две трговски претпријатија на големо или две трговски претпријатија на мало не може, секое од нив да го ползува целиот рабат односно целата маржа. Во таквиот случај Претпријатијата меѓусебно го делат одредениот рабат, односно маржата сразмерно со сторените трошкови.

Одредбата од предниот став не важи во случај кога во прометот покрај трговското претпријатие на големо учествува како втор продавач на големо заедничкиот сојуз. Во овој случај важат одредбите на точ. VIII, XVI и XVII.

Кога во прометот со производителите од првиот став исклучително учествуваат две трговски претпријатија на големо трговското претпријатие на големо што му продава на другото трговското претпријатие на големо стока со единствени продавни цени на мало должно е при продавањето да му го одобри одредениот просечен додаток за појасевите на допримањето.

За производителите односно групи на производителите за кои што е во точ. I од оваа решение одреден заеднички рабат односно заедничка маржа позволено е во прометот од производителот до потрошачот да учествува само еден посредник (трговско претпријатие на мало). Исклучително ако во прометот учествуваат два посредника (покрај трговското претпријатие на мало уште и трговското претпријатие на големо), тие одредениот заеднички рабат односно заедничката маржа меѓусебно ќе ја делат така да на трговското претпријатие на големо му припаѓа 25% од одредениот заеднички рабат односно маржа.

XXVII

Ако производителното претпријатие ја испраќа стоката во своја транспортна (голема амбалажа) која што спрема прописите има да му се врати на производителот трошокот на враќањето и амортизацијата на истата амбалажа паѓа на терет на производителот во смисла на Навистеството за постапување со амбалажата и за начинот на пресметувањето трошковите на амбалажата во која што се испорачува стока („Службени соопшенија на Сојузниот уред за цени бр. 28—29 од 12 август 1948 година).

Ако производителното претпријатие испраќа стока во транспортна амбалажа на купувачот должно да му ги накнади сите трошкови на превозот односно подвозот за доставување на таа амбалажа, и тоа од истоварната станица на купувачот до истоварната станица на производителот. Исто така, производителното претпријатие е должно на купувачот во овој случај да ја накнади и амортизацијата на амбалажата во износот што е пресметан во шемата.

Ако трговското претпријатието на големо односно заедничкиот сојуз им испраќа стока на своите купувачи

во своја транспортна амбалажа која што има да се врати спрема прописите или спрема договорот, трошковите на враќањето и амортизацијата на таа амбалажа паѓа на терет на трговското претпријатие на големо односно на заедничкиот сојуз.

Ако трговското претпријатие на големо односно заедничкиот сојуз испраќа стока на своите купувачи во транспортна амбалажа на купувачот, должно е на купувачот да му ги накнади трошковите за превоз односно подвоз за доставување на амбалажата, и тоа од товарната станица на купувачот до истоварната станица на трговското претпријатие на големо односно на заедничкиот сојуз, доколку го договорот не е инаку одредено.

XXVIII

Ако за поедини производи од точката I од ова решение е прописана привремена единствена продавна цена на производителот франко товарено во вагон во местото на производителот тогаш за тие производи важи следното:

а) Производителните претпријатија ги испраќаат наведените производи франко товарено во вагон, шлеп или параход на својата товарна станица.

б) Трошковите од товарната станица на производителот до истоварната станица на купувачот ги сноси купувачот а ги засметува во продавната цена;

в) купувачот ја засметува својата одредена маржа врз прописаната единствена цена на производителот франко товарено во вагон, шлеп или параход на товарната станица.

Другите прописи од оваа решение важат и за овој случај доколку не се во спротивност со прописите од претходниот став со таа разлика што се како единствена продавна цена на производителот франко вагон, шлеп или параход на истоварната станица на купувачот вема во оглед единствената продавна цена на производителот франко натоварено во вагон, шлеп или параход на товарната станица од местото на производителот.

XXIX

Кога увозните претпријатија испорачуваат на трговската мрежа увезени производи за кои се одредени единствени цени, одредбите од ова решение што се однесуваат на производителните претпријатија важат и за увозните претпријатија, односно за нивните дистрибутери.

XXX

Ако во постоежните единствени цени во продавањето на мало се содржани поголеми работи од оние што се одредени во точ. I од ова решение, Министерот на финансите на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ ќе одреди како ќе се употребат односните разлики и тоа:

а) кај производителното претпријатие при продавањето на стока со единствени продавни цени на мало, почнувајќи од 15 јануари 1950 година.

б) на запасите на стоката со единствени цените во продавањето на мало што ќе се затекнат на 15 јануари 1950 година кај државните трговски претпријатија на големо;

XXXI

За сите други производи за кои што не се одредени со ова решение работи и маржи, работите и маржите ги одредува Министерот на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ, односно органот кого што ќе го овласти за тоа.

Се овластува Министерот на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ, да доведе поблиски прописи за спроведувањето на оваа регулација.

XXXII

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија, а кесе применува од 15 јануари 1950 со кој ден престануваат да важат сите досегашни прописи за работите и маржите за произво-

дите со единствени цени доколку се во спротивност со ова решение.

4 јануари 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на Народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ,
Осман Карабегович, с. р.

7.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕТО И НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИОТ БИРО ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РАБОТЕЊЕ

1. Во Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ се оснива Сојузен биро за унапредување на административното работење како орган за прашањата на организацијата и уредувањето на административното работење во државните надлештва, установите и претпријатијата.

2. Во надлежноста на Сојузниот биро за унапредувањето на административното работење особено спаѓа:

- проучувањето на системот на административното работење и издавање предлози за неговото уредување во поодделни гранки на државната управа односно во поодделни гранки на стопанската дејност;
- работа на унификација на обрасците што се употребуваат во административното работење; и
- издавање напатствија за административното работење.

3. За печатење на сите обрасци во административното работење што се печатат за потребите на сојузните надлештва, установи и претпријатија, како и оние обрасци што се од општ карактер и се употребуваат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија (унифицирани обрасци) потребно е претходно одобрение од Сојузниот биро за унапредување на административното работење.

4. Владите на народните републики ќе образуваат републички бироа за унапредување на административното работење во комитетите за законодавство и изградба на народната власт на владите на народните републики кои што ќе се бават по прашањата за проучување и уредување на административното работење во надлештвата, установите и претпријатијата од републичко значење. Овие органи се должни да работат по принципите и напатствијата од Сојузниот биро за унапредувањето на административното работење.

5. Во сите народни одбори со работите за унапредувањето на административното работење ќе се бават секретарите на народните одбори.

6. Од денот на објавувањето на ова решение се забранува печатење на сите обрасци без претходно одобрение од Сојузниот односно републичките бироа за унапредување на административното работење односно од секретарите на извршниот одбор на народниот одбор.

7. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

4 јануари 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на Комитетот за
законодавство и изградба на народната власт
на Владата на ФНРЈ
Едвард Кардељ, с. р.

8.

Врз основа на чл. 2 и 14 од Општата уредба за комитетите на Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/46) Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ прописува

НАПАТСТВИЕ

ЗА ФОРМУЛИРАЊЕТО НА ОДРЕДБИТЕ ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА ГРАДСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ

I. Бидејќи во поранешниот Општ закон за народните одбори, кој што беше во сила до 24 јуни 1949 година, немаше одредби за градовите во состав и за градовите вон од составот на околицата, како и за градовите вон од составот на областите, а да се правилно применат одредбите за надлежноста на народните одбори во прописите на Владата на ФНРЈ и во другите органи на државната управа до влегувањето во сила на новиот Општ закон за народните одбори треба во поглед на надлежноста, доколку не е изрично инаку одредено да се подразбира:

а) кога се утврдува надлежноста на месните народни одбори — градските народни одбори во состав на околицата;

б) кога се утврдува надлежноста на околските односно градските народни одбори — градските народни одбори вон од составот на околицата и реонските народни одбори, а дека ги нема реонските народни одбори, народните одбори на градовите вон од составот на областа.

II. Во илмина, во прописите на Владата на ФНРЈ и на другите органи од државната управа, доколку не е инаку прописано одредбите за надлежноста:

а) на месните народни одбори се однесуваат и на градските народни одбори на градовите во состав на скопјата;

б) на околските народни одбори се однесуваат и на градските народни одбори вон од составот на околицата, како и на реонските народни одбори;

в) на обласните народни одбори се однесуваат и на градските народни одбори на градовите вон од составот на областа.

Бр. 4427

23 декември 1949 година

Белград

Претседател
на Комитетот за законодавство и
изградба на народната власт
на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

9.

Врз основа на чл. 5 од Законот за „Партизанската споменица 1941“ и чл. 6 од Правилникот за извршување на Законот за „Партизанската споменица 1941“ („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 62/46) издавам

НАРЕДБА

ЗА ИСПЛАТА НАКНАДИТЕ ЗА ТРОШКОВИТЕ ЗА ПОЛУЗУВАЊЕ ГОДИШНИОТ ОДМОР НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКАТА СПОМЕНИЦА 1941“

1. На име накнада за трошковите за ползувањето на годишниот одмор во 1950 година ќе им се исплатува на носителите на „Партизанска споменица 1941“ износ од 6.000 динари.

2. Исплатата на накнадата на трошковите за ползувањето на годишниот одмор на носителите на „Партизанска споменица 1941“ ќе ја врши исклучително Народната банка на ФНРЈ.

3. Ако на носителот на „Партизанска споменица 1941“ споменицата му е издадена во 1950 година (таа се утврдува од датата на изданието на самата книшка од споменицата), исплатата ќе се изврши и за 1947, 1948 и 1949 година доколку исплатата ќе е извршена;

ако книшката на споменицата носи дата на изданието 1949 година, а исплатата не е извршена, ќе се исплати на носителот на име накнада за ползување годишниот одмор за 1949 година како и порану, т. е. 1947 и 1948 година;

ако книшката на споменицата носи дата на изданието 1948 или 1947 година а накнадата за ползувањето на годишниот одмор за 1947 и 1948 година не е исплатена, Народната банка на ФНРЈ не може да ја изврши исплатата без претходно одобрение на Министерот на финансите на ФНРЈ.

4. Секоја исплата на име накнада за ползување годишниот одмор на носителите „Партизанска споменица 1941“ задолжително мора да биде забележена во соодветната рубрика на книшката на споменицата.

5. Решението на Министерот на финансите на ФНРЈ за исплата на носителите на „Партизанска споменица 1941“ накнадата на име трошковите за ползувањето на годишниот одмор бр. 33435 од 4 август 1947 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 65/47), доколку е во спротивност со оваа наредба, престанува да важи со денот на објавувањето на оваа наредба.

6. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 290

4 јануари 1950 година
Белград

Го застапува
Министерот на финансите на ФНРЈ,
Министер на надворешната трговија
на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

10.

Врз основа на Решението на Владата на ФНРЈ IV бр. 7791 Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ ОРГАНИ ЗА ПРЕТХОДНА РАБОТА НА ОДЛИКОВАНИЈАТА

1) Во Секретаријатот на Владата на ФНРЈ за персонална служба се оснива одделение за одликованија со задача да ги проучува и подготвува предлозите за одликованијата што ги поднесува Претседателот на Владата на ФНРЈ до Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, да ја координира и надгледува работата на одликованијата, да води евиденција и да ги проучува сите прашања, како и да дава напатствија во врска со одликованијата.

2) При Претседателството на Владата на ФНРЈ се образува совет за одликованија кој што решава по сите начални прашања во врска со одликованијата како и по сите поединечни прашања што му ги поднесува на решавање секретарот на Советот.

Во Советот за одликованија влегуваат како претседател на советот — Генералниот секретар на Владата на ФНРЈ а како членови: Секретарот на Владата на ФНРЈ за персонална служба, помошникот на Секретарот на Владата на ФНРЈ за персонална служба, еден помошник на Министерот на трудот на ФНРЈ, претставник на Централниот одбор на Сојузот на синдикатите на Југославија, претседник на Сојузниот одбор на Народниот фронт на Југославија. Кога се решава за предлозите за одликованијата на работниците и

службениците од поедини ресори во Советот влегува и помошникот на Министерот од соодветниот ресор.

Секретарот на Советот е началник на одделението за одликованија на Секретаријатот на Владата на ФНРЈ за персонална служба.

3) При претседателствата на владите на народните републики се образуваат совети за одликованија во соодветниот состав. Претседателот на Советот за одликованија при претседателството на владата на народна република го одредува претседателот на владата на народна република.

4) При министерствата и претпријатијата се образуваат совети за одликованија.

Напатствија за составот и работата на овие совети издава Секретарот на Владата на ФНРЈ за персонална служба.

5) Ова решение не се однесува на воените одликованија.

6) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, со кој ден престанува да важи Решението за оснивање органи за претходна работа на одликованијата бр. 3279 од 29 август 1949 година објавено во „Службениот лист на ФНРЈ“ бр. 79/49.

Бр. 3209

31 декември 1949 година

Белград

Претседател на Комитетот
за законодавство и изградба на народната
власт на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

11.

Врз основа на чл. 7 од Уредбата за одредување и контрола на квалитетот на производите, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА УСВОЈУВАЊЕ И ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРОПИСИТЕ ЗА ПОМОШНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КОЖА КОИ ШТО ГИ ДОНЕЛА УПРАВА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА НР ХРВАТСКА

Прописите за помошните средства за кожа што ги донела Управата за унапредување производството на НР Хрватска под ознака 20—49 и бројот на Решението 1202/49 од 19 април 1949 година се прогласуваат за сојузни прописи и ќе се применуваат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 5700

1 ноември 1949 година

Белград

Претседател
на Сојузната планска комисија,
Борис Кидрич, с. р.

12.

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за установување платните разреди за одредување плата за учениците во трговијата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 65/49), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВИШУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПЛАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА ВО ПООДДЕЛНИ БРАНЖИ НА ТРГОВИЈАТА

1) На учениците во трговијата запослени во трговијата за боја, лакови, хемикалии, железно, и овоштие

и зарзават им се прописуваат месечни плати одредени по чл. 2 од Уредбата за установување платните разврсти и за одредување плати за учениците во трговијата, и тоа:

а) во трговијата за боја, лакови, хемикалии и железо за 15%;

б) во трговијата за овоштие и зарзават за 10%.

2) Ова решение ќе се применува од 1 јануари 1950 година.

Бр. 23092

16 декември 1949 година

Белград

Министер на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ,

Осман Карабегович, с. р.

РАТИФИКАЦИЈА НА УСТАВОТ ОД СВЕТСКАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД СТРАНА НА ПЕРУ

Генералниот секретар на Обединетите нации, со своето писмо од 23 ноември 1949 година го извести Министерството на надворешните работи на Федеративна Народна Република Југославија, дека на 11 ноември 1949 година е депониран од страна на Перу ратификациониот инструмент од Уставот на Светската здравствена организација, потпишан во Њујорк на 22 јули 1946 година.

Југословенскиот ратификационен инструмент од овој устав е депониран на 19 ноември 1947 година, а објавен е во „Службениот лист на ФНРЈ“ бр. 93 од 1 ноември 1949 година.

Бр. 422598. — Од Министерството на надворешните работи Белград, 28 декември 1949 година.

ПРИСТАП НА ФИНСКА И ВЛЕГУВАЊЕТО ВО СИЛА НА ПРОТОКОЛОТ СО КОЈ ШТО СЕ СТАВААТ ПОД МЕЃУНАРОДНА КОНТРОЛА ДРОГИТЕ ШТО НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО КОНВЕНЦИЈАТА ОД 13 ЈУЛИ 1931 ГОДИНА И ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРОИЗВОДСТВОТО И РЕГУЛИРАЊЕТО НА РАСПОДЕЛБАТА ОД ОПОЈНИТЕ ДРОГИ ИЗМЕНЕТИ СО ПРОТОКОЛОТ ПОТПИСАН ВО ЛЕЈК САКСЕС НА 11 ДЕКЕМВРИ 1946 ГОДИНА

Генералниот секретаријат на Обединетите нации, со своја нота од 17 ноември 1949 година, го извести Министерството на надворешните работи дека на 31 октомври 1949 година е депониран од страна на Финска инструментот за пристап кон Протоколот со кој што се ставаат под меѓународна контрола дрогите што не се опфатени со Конвенцијата од 13 јули 1931 година за ограничување производството и регулирање распределбата на опојните дроги, измените со Протоколот што е потпишан во Лејк Саксес на 11 декември 1946 година, склучен и потпишан во Париз на 19 ноември 1948 година.

Како со овој пристап на Финска се исполнуваат условите предвидени со членот 6, Протоколот влегува во сила на 1 декември 1949 година.

Југословенскиот ратификационен инструмент на овој протокол депониран е на 10 јуни 1949 година, а Протоколот е објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“ бр. 41 од 14 мај 1949 година.

Бр. 422047. — Од Министерството на надворешните работи, Белград, 24 декември 1949 година.

ОДЛИКОВАНИЈА

Врз основа на членот 2 од Законот за ордените и медаљите, а по предлог на Врховниот командант на оружаните сили на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

р е ш и л

за покажана храброст, осведочена работа на остварување братството и единството меѓу нашите народи умешност во командувањето и стечени заслуги за народ во текот на Народноослободителната борба да се одликуваат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

рез. поручници: Батистић Павла др Здравко и Сарделић Петра Марко.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:

рез. поручници: Батистић Павла др Здравко и Сарделић Петра Марко;

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

рез. потпоручници: Љепава Луке Мирко и Радовић Мате Оскар;

рез. заставник Сарделић Петра Марко;

инвалиди: Алчић Ивана Јосип и Алат Луке Миле;

вој. обвезник Бешевевић Лазара Марко;

инвалиди: Цвитковић Шимуна Божо и Превар Николе Сава;

вој. обвезник Филиповић Петра Иван;

инвалиди: Кларич Мартина Петар, Лукин Шанте Радослав, Милановић Марка Стеван и Несторовић Милутина Добривоје;

вој. обвезник Кружичевић Цветка Јуре;

инвалид Бочинчић Ђуре Милан;

вој. обвезник Жарнић Мате Анте.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

рез. капетан Брадвица Марков Мате;

рез. поручници: Бајурин Ђура Недељко, Џеско Антуна Милан, Глуханџи Трифка Буле, Лупис Антуна Вишењице, Лубина Ивана Маријан, Одовић Илије Милан и Ореб Блаха Тихомир;

рез. потпоручници: Бачетић Петра Кузма, Баничевић Кузме Иван, Цетинић Франка Звонко, Каруза Јакова Јаков, Љепава Луке Мирко, Милошевић Богдана Вацо, Радовић Мата Оскар, Шегедин Марана Никола и Шутин Анте Милеико;

рез. заставници: Цетинић Антуна Недељко, Драгојевић Петра Иван, Франуловић Антуна Франко-Вилић, Фарац Петра Марко, Гугић Павла Иван, Гавранић Антуна Иван, Худулин Ивана Фрањо, Јоковић Мирослава Вељко, Јурјевић Дока Иван, Матић Мате Иван, Марелић Андрија Шпиро, Милина Јерка Франо, Мариновић Кузме Анто, Матана Петра Фрањо, Марковић Бајда Никола, Остоја Антуна Марко, Пецотић Тодора Марко, Пецотић Јакова Никола, Призмић Ивана Динко, Палован Франка Франко, Сегедин Ивана Анте, Сикирић Јосипа Перо, Скерпек Франа Алојз, Салечић Ивана Анте, Сепаровић Ивана Никола Сарделић Марина Мирко, Суличић Јосипа Ригуберто, Серкој Јуреја Франц, Шале Мартина Јаков, Тасовац Кузме Богдан, Унковић Николе Анте, Влашић Марина Вјекослав, Влашић Павла Павел, Вицелић Ивана Иван, Вишњић Анте Анте и Здилар Јосипа Петар;

рез. старији водници: Јурас Анте Бишко, Стојановић Филипа Ђуро, Бараковић Мехмеда Авло, Чакић Васин Никола, Алчић Ивана Јосип, Алат Луке Миле и Бачић Шиме Милан;

вој. обвезници: Билић Томо Милена, Бјеловук Милана Владо, Божанић Ивана Долорес Баничевић Антуна Марко, Бешевевић Лазара Марко, Батинић Јакова Миливој, Цвилковић Шимуна Божо, Превар Николе Сава, Цвитковић Боже Душан, Дабелић Николе Никола, Држак Мата Лука Дабелић Николе Никола, Фалић Вицка Јуре, Филиповић Петра Иван, Фраменго Ивана Јаков, Фадић Бартула Миха, Гулић Ловре Мате, Галић Мате Франо, Гојковић Петра Недељко, Хорват Ивана Михајло, Хргић Борља Бошко, Хајдић Вулфан.

га Булко, Ивошевић Миће Гојко, Иваншевић Анте Иван, Клариић Мартина Петар, Калебић Петра Роко, Костанић Мате Бариша, Корач Михов Франц, Копорчић Ива Радо, Лешаја Благо, Лукић Шанте Радослав, Лазич Милана Божко, Летунца Луке Лука, Милошевић Јере Маринко, Мартиновић Марка Марко, Милаковић Марка Стеван, Малеш Ивана Стипе, Мађор Николе Марко, Марендић Мија Петар, Мирић Илије Боја, Миклић Јосипа Марјан, Мокутер Мије Иво, Мартиновић Антин Никола, Мартиновић Винко, Мардешкић Ивана Никола, Маринковић Динка Јаков, Нобило Одица Анте, Подруг Ивана Јозо, Прим Николин Анте, Петрић Петра Иван, Рушиновић Јосипа Бернардо, Стојадиновић Светозара Станимир, Скејић Петра Чирил, Свиличић Луке Михо, Скорин Анте Динко, Свиличић Јосипа Блаж, Сарић Самплов Хавзија, Травина Јована Никола, Томић-Зоре Ивана Јакица, Томић Зоре Иван и Вуковић Јозе Недељко;

Усковић Влаха Марија;

вој. обвезници: Војковић Петра Јосип, Загорац Павла Илија, Занки Франц Андрија, Жарнић Мате Аното, Зелкић Николе Марко и Живалић Анте Иван.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

рез. поручници: Бајурин Ђуров Недељко и Лукић Антуна Венецаје;

рез. потпоручници: Баничевић Кузма Иван и Лепана Луке Мирко;

рез. заставници: Цетиновић Антуна Недељко, Драгојевић Петра Иван, Франиловић Антуна Франко, Фарац Петра Марко, Газранић Антуна Иван, Гугић Марка Анте, Худудин Ивана Франц, Јурјевић Донка Иван, Милина Јерка Франц, Марелић Андрије Шпиро, Матић Мате Иван, Марковић Балда Никола, Паловац Франка Франко, Признич Ивана Динко, Пецотић Јакова Никола, Павловић Павла Петар, Скерјак Фрања Алојз, Салечкић Ивана Анте, Селаровић Иван Никола, Суличић Јосипа Ригиберто, Серкој Јураја Франц, Сартелкић Марина Марко, Шале Марина Јаков, Тасовац Кузма Богдан, Трута Иве Јерко, Ункович Николе Анте, Вишњић Анте Анте, Власић Павла Павел, Вилишић Марина Вјесколав, Вишелић Ивана Иван и Жувела Марина Анте;

рез. ст. водници: Денобле Рикарда Јозо, Јурас Анте Вицко, Јурковић Јерка Лука и Томасић Николе Никола;

рез. водници: Бараковић Мехмеда Авло, Чакић Васин Никола, Грубишић Анте Шпиро, Јурковић Марка Марко, Куљиш Вицка Мате, Радовановић Стјепана Стјепан, Жункић-Фадич Катича и Зедницец Јосипа Иво;

рез. мл. водници: Баничевић Франц Иван, Јурас Марка Маријан, Мукиландра Анте Крешо, Паук Крсте Лука, Нишић Нике Иво, Салечкић Антуна Петар, Салечкић Влаха Јосип, Салечкић Јакова Драгомир, Шпарада Јерка Роко и Томасић Антуна Славе;

вој. обвезници: Античевић Мате Јосип, Ајдук Анђелка Франц, Анђелић Јуре Златко, Антонић Николе Јосип, Барбарић Мате Јаго, Бевић Мата Јозо, Биланчић Анте Марко, Бакић Марија Роко, Борјанић Јове Чедомир, Баничевић Антуна Марко, Билчић Стјепана Динко, Бонковић Стјепана Шпиро, Бабић Дуја Божко, Бакић Мартина Шимун, Алчић Ивана Јосип, Билокапић Јозе Стипан Божанић Ивана Јаков, Божанић Анте Петар, Богдановић Мате Ђуро, Борчић Ивана Никола, Батинић Јакова Миливој, Благојевић Алекса Чедомир, Боровина Марина Анте, Бербер Петра Мирко, Башаца Божа Петар, Цумелан Ива Марин, Цвицоковић Боже Душан, Цар Марка Влахо, Цупић Николе Паво, Чота Ивана Симун, Чулић Ивана Марко, Дуило Милаков Фране Дидовић Јоза Филип, Дотур Јакова Марко, Дежак Мате Лука, Дорогић Анте Стјепан, Дорчић Клементина Винко, Держбек Марка Франц, Дебелић Николе Никола, Дедовић Томе Мишко, Башић Шимуна Иван, Ђоковић Милана Војин, Ђуратовић Луке Кристо, Петахагић Асима Мујица, Фабић Мате Вицко, Фарчић

Франков Иван, Фиаменто Ивана Јоков, Гадич Бартула Михо, Фиаменто Вицка Иван, Фадич Вицка Јуре, Фламенго Вицка Вицко, Фламенго Ивана Андрија, Глеђа Милоша Душан, Галић Мате Франц, Гргас Јосип Богдан, Гојковић Петра Недељко, Грацић Крсте Звоико, Хргић Ђорђа Бошко, Хајдић Вулфанга Вулко, Иваншевић Павла Анте, Иванковић Крсте Андро, Ивошевић Миће Гојко, Ивчевић Ивана Маго, Јукић Јуре Лука, Јуран Мије Андрија, Јерковић Ивана Анте, Јелчић Анте Иван и Јовић Ивана Марко,

вој. обвезници: Крајанчић Јосипов Лука, Кочина Марка Јаков, Крстчевић Франц Иван, Кутлешић Јозе Божко, Козлица Петра Благо, Крка Мартина Дујо, Кузман Саве Крсто, Калебић Петра Роко, Каруза Николе Јурац, Костанић Мате Бариша, Катавић Марка Матија, Крчић Томе Марија, Копачић Иве Радо, Капетанић Срђа Срђо, Кораћ Михов Франц, Казначић Станка Божко, Кијац Обрена Стеван, Лисичић Петра Мирко, Лазич Ивана Миле, Лапало Ника Стијело, Лаус Вицка Марко, Лаус Антуна Анте, Миловић Марина Франц, Маркоц Паска Јосип, Морић Томе Крсто, Милаковић Милин Франц, Мојас Антона Мате, Марслић Марин Скендер, Марелић Скањата Анте, Малеш Ивана Стипе, Мађор Николе Марко, Масла Стипе Анте, Марендић Мије Петар, Мартиновић Ангнја Никола, Мокутер Мије Иво, Миклић Јосипа Марјан, Миладин Ивов Нико, Мишић Михајла Боривоје, Мишић Николин Љубо, Мирић Илије Боја, Маринковић Динка Јаков, Мардешкић Ивана Никола, Мардешкић Мике Симун, Мартиновић Анте Винко, Новак Анте Мате, Нобило Донка Анте, Окмавич Илијин Јосип, Одовић Илије Милан, Панза Петра Бернардо, Перишић Петра Велизар, Першић Бранислава Драгољуб, Петронијевић Исела Момир, Пешкић Јозе Јерко и Петрић Петра Иван;

вој. обвезници: Радонић Пере Перо, Ромац Филипа Станко, Ранђеловић Лазара Аранђел, Радечкић Крсте Глишо, Ромић Крсте Славко, Рушиновић Јосипа Берна, Рескусић Томе Анте, Рачић Марка Иво, Радич Јоза Иво, Рубеша Јосипа Вицко, Сушило Иванов Павло, Летунца Луке Лука, Свиличић Јосипа Блаж, Станковић Илије Милош, Сврдлин Петра Никола, Самац Ивана Мате, Сорхој Јакова Јаков, Срхој Петра Иван, Скејић Петра Тирил, Скорин Анте Динко, Свиличић Луке Михо, Сладе Пере Перо, Славича Стипе Шиме, Шанић Јурјев Иван, Шарич Таманлов Хавзија, Шуткић Анте Миленко, Шкољарев Шиме Недељко, Шимунђа Јоже Недељко, Томић-Багатеља Франц Силвестар, Торлак Филипа Иван, Тердеић Иванов Марко, Томић Заре Иван, Тасовац-Парица Јуријев Иван, Томић-Зоре Ивана Јакица, Тодоровић Љубомира Цветин, Ускоковић Млаха Марија, Вскић Анте Јозо, Вукојевић Петра Мишо, Вишелић Балда Јаков, Властић Мије Иван, Вуковић Ивана Анте, Војковић Петра Јосип, Вукојевић Обрада Угљеша, Зоровић Ивана Невенко, Зелкић Николе Марко, Зелар Јосипа Јитар, Зец Јове Васо, Зорзерон Јосипа Валерија, Зелен Ивана Иво, Занки Франц Андрија, Зоротовић Ивана Павао, Жарнић Мате Анте, Живковић Трипка Ђорђије и Мезен Јована Мартин.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

рез. ст. водници: Денобле Рикарда Јозо, Јурковић Јерка Лука и Томасић Николе Никола;

рез. водници: Грубишић Анте Шпиро, Цук Митра Душан, Јурковић Марка Марко, Куљиш Вицка Мате, и Баничевић Марина Марин;

рез. млађи водници: Баничевић Франц Иван, Нишић Нике Иво, Паук Крсте Лука, Пецотић Јакова Славо, Салечкић Јакова Драгомир, Салечкић Антуна Петар, Салечкић Влаха Јосип, Шпарада Јерка Роко, Томасић Антуна Славе;

вој. обвезници: Анђелић Јуре Златко Антонић Николе Јосип, Бакић Марије Роко, Бонковић С. Шпиро, Билчић Стјепана Динко, Билокапић Јоже Стипан, Бакић Мартина Шимун, Бабић Дује Божко, Благојевић Алексе Чедомир, Боровина Мартина Анте, Бербер Пе-

тра Мирко, Башица Боже Петар, Богдановић Мате Ђуро Божанић Анте Петар, Божанић Ивана Јаков, Борчић Ивана Никола, Бабић Раме Абдулаха, Берковић Ивана Антун, Брчић Ивана Антун, Цар Марка Влахо, Цупић Никол Паво, Чота Ивана Симун, Чота Дуја Марко, Чулић Стјепана Иван, Дидовић Јозе Филип, Дездјек Марка Фрањо, Дорчић Клемента Винко, Дотур Јакова Марко, Дедовић Томе Мишко, Дуиловић Милана Франц, Доротић Анте Стјепан, Ђоковић Милана Војин, Башић Симун Иван, Ђуратовић Луке Кристо, Фарчић Чалија Франков Иван, Фијаменго Вицка Иван, Фијаменго Вицка Вицко, Фламенго Ивана Андрија, Грачић Крсте Звонко, Гргас Јосип Богдан, Иванковић Крсте Андро, Ивчевић Ивана Мате, Јовић Ивана Марко, Крилић Томе Марија, Катвић Марка Матија, Кра Мартина Дуја, Калабрић Јовре Фране, Козлица Петра Владо, Кутлешкић Јозе Божо, Козанчић Станка Божо, Капетановић Срђа Срђо, Кијац Обрена Стеван, Кузман Сава Крсто, Каружа Николе Јурај, Лаус Антуна Анте, Лус Вицка Марко и Лаус Андрије Милан;

војни обвезници: Мијаћ Николе Љубо, Миладин Ивов Нико, Мијас Антуна Мате, Милаковић Милин Франц, Марелић Шкањата Анте, Марелић Скелдера Марин, Мосле Стипе Анте, Мишић Михајла Боривоје, Муцић Јуре Мара, Маретић Мишка Јозо, Марелић-Кацулица Марков Иван, Марелић Прцало Иван, Милат Ивана Иво, Новак Анте Мате, Петковић Антин Фране, Пенић Јозе Јерко, Прими Николе Анте, Радечић Крсте Глишо, Рачић Марка Иво, Радић Јозе Иво, Рубиша Јосипа Вицко, Ромић Крсте Славко, Рескусић Томе Анте, Рончевић Живка Бранко, Сорхој Јакова Јаков, Срхај Петра Иван, Сврлић Петра Никола, Самац Ивана Мате, Сладе Пере Перо, Славица Стипе Шиме, Шанин Јурја Иван, Шимуња Јозе Недељко, Шкољари Шиме Недељко, Штампалија Фране Анте, Шарић Стијелана Анте Рајковић Ивана Антон, Росини Боже Јосип, Тасовац-Парица Јурјев Иван, Тврдеић Ивана Марко, Тодоровић Љубомира Цветин, Тишма Вује Лука, Вукојевић Петра Мишо, Векић Анте Јозо, Вицелић Валда Јаков, Влајић Мије Иван, Вуковић Ивана Анте, Вачинчић Ђуре Милан, Вукојевић Обрада Угљеша Вукчевић Филипа Анте, Зелен Ивана Иво, Зорзенос Јосипа Валеријо, Зец Јозе Васо, Зороговић Ивана Павао и Жупић Мате Тома.

Бр. 169

15 јули 1949 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседател,

др И Рибар, с. р.

Врз основа на членот 2 од Законот за ордените и медаљите, а по предлог на Врховниот командант на оружаниите сили на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

р е ш и л

за покажана храброст, осведочена работа на остварување братството и единството меѓу нашите народи и стечени заслуги за народ во текот на Народноослободителната борба да се одликуваат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

резервни поручници: Бегич Османа Даут, Хаџић Булаге Ахмет, Ковачевић Буја Лазар, Поповић Михајла Пеко и Росић Боже Јово;

резервни потпоручници: Арнаут Петра Мишо и Шкробо Анте Иван

резервни заставници: Бркић Дерње Хасан, Орман Авде Арсло и Пекић Хусе Ибрахим;
војни обвезник Верем Мује Сидик.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:

резервни поручници: Поповић Михајла Пеко и Росић Боже Јово.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

резервни поручник Ковач Мирка Спасоје;
резервни заставници: Хоџић Агана Ариф и Пекић Хусе Ирбахим;
резервни старији водници: Галић Маријана Андрија, Приморац Стјепана Иван и Зечевић Јове Илија;
војни обвезници: Станишић Томе Марко и Верем Мује Сидик.

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕДА:

резервни поручник Ашиќ Османа Ашиќ;
резервни потпоручници: Ивковић Ристе Петар, Капишић Хасана Хасан и Шемшић Мује Ибро;
резервни заставници: Ђук Тодора Јово, Газивоца Мила Блажо, Главаш Јозе Крешо, Глибо Васе Светко, Говедарица Јована Обрад, Грчић Обрена Душан, Кисич Раде Митар, Месиговић Мухамеда Хасан и Шкиљевић Митра Воин;
резервни старији водници: Галић Марјана Андрија, Лемо Аге Ардо, Мехићевић Сабита Махмут, Микулић Раде Фердо, Зечевић Јове Илија и Жарковић Трифка Новак;
резервни поручници: Глибо Васе Момчило и Лето Хасана Халил;
војни обвезници: Бошковић Стевана Којо, Буха Пере Спасоје, Гутовић Мирка Радован и Каптаз Фазлије Фахрудин;
инвалиди: Кашиковић Ристе Славко, Попадић Тодора Јошо и Попадић Ђорђа Вељко;
војни обвезници: Пујић Видоје Никола, Станишић Томе Марко и Зовко Јовре Мато.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

резервни поручници: Ашиќ Османа Ашиќ и Бекан Митра Неђо;
резервни потпоручник Шкробо Анте Иван;
резервни старији водници: Медан Јована Милутин, Мехићевић Шавита Махмут, Тохол Спасоја Јово и Жарковић Трифка Новак;
резервни водници: Екмечић Стојана Симо, Лојпур Ђуре Аранђел и Шушац Николе Мате;
резервни млађи водници: Бабањ Ђуре Крсто, Коњхоџија Адема Салко, Медар Мује Мехо, Мркић Пере Славко, Оманић Халила Авдо и Пејак Ахмета Химзе;
резервни десетари: Клепо Омера Хасан, Пенава Мумина Халил и Шарић Мухарема Авдо;
војни обвезници: Башић Хасана Ђамил, Бркић Видоја Мирослав, Булут Илије Мико, Бошковић Стевана Којо, Бошњак Лазара Недељко, Екмечић Спасоја Бранко, Грчић Петра Милорад, Гутовић Мирка Радован, Јегдић Јефта Милош, Лето Хусе Јусуф и Медин Милана Миленко;
инвалид Милошевић Дамјана Лазар;
војни обвезници: Османовић Јусуфа Бисер и Ђуришић Јована Неђо;
инвалид Радовановић Лазара Душан;
војни обвезник Тепавчевић Ристе Јефто;
инвалиди: Тркуља Видака Томо, Вукоје Васе Јефто и Вујовић Велимира Обрад;
војни обвезник Вуковић Михајла Видоје.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

резервни старији водници: Ученија Мате Јово и Зеће Тахира Адем;

резервни водници: Драгићевић Илије Владо, Гризовић Мехо Салко, Коњхоџић Ахмета Јахија и Пажић Ивана Јаков;

резервни млађи водници: Бабић Пере Радоје, Брстина Илије Јово, Ђордан Ђоке Сава, Гузана Радо-

слава Бошко, Хајровић Михајла Секул, Христић Шимуна Виктор, Ијачић Саве Славко, Јањић Јакова Мирослав, Крунић Михајла Милан, Кундачина Секуле Јово, Кундачина Крсте Славко, Међугорац Владимира Блаж, Мулаћ Халила Шафир, Новаковић Илије Никола, Пирија Хусе Ибро, Поповац Мустафе Ибро, Самарџић Милана Душан, Шушић Ђоке Перо, Шута Халила Салко, Турковић Лутве Хрустан, Вргоч Анте Мирко и Зовак Станка Иван;

резервни десетари: Круљ Максима Милан и Пирић Халила Халил;

војни обезбеници: Анђрић Митра Лазар, Арало Ивана Анте, Бошковић Јове Дамјан, Бечевић Алије Слободан, Булут Петка Младен, Брајковић Мате Виноко, Црногорац Вула Букашић, Чарлуга Шћепо Бранко, Чоловић Марка Рајко, Чоловић Саве Јово, Чевра Ибре Мујо, Чевра Хасана Ибро, Драшко Лазара Данило, Ђонко Салко Ибро, Ђонко Ибре Мујо, Екмечић Васе Мирко, Елзетовић Марка Перо, Екмечић Николе Новица, Екмечић Марка Младен, Екмечић Ристе Милан, Главаш Бошка Ђуро, Главаш Бошка Лазо, Главаш Салке Ибро, Глибо Ристе Гојко, Глибо Лазара Данило, Хасић Хасана Хајрудин, Јазвин Дурана Хивзо, Јокановић Шћепе Вељко, Кесо Ђуре Бождар, Комљен Илије Славко, Кукурзовић Рама Мујо, Кукић Гаврило Спасоје, Лекс Алије Адем, Ијачић Лазара Спасоје, Мартић Илије Ђоко, Мосла Лазара Нело, Мишошевић Лазара Дамјан, Мандрапа Весел Младен, Мишита Илије Илија, Медан Јове Војко, Милић Саве Радо, Мишевић Симе Обрен, Палавестра Симе Рајко, Пудар Аћима Жижко, Палавестра Јове Данило, Патак Мехмеда Ибрахим, Пудар Панте Бранко, Пришић Јована Нело, Пудар Милоша Саво, Раић Станка Иво, Рупан Раде Гојко, Рахимовић Мехе Осман, Разић Хусе Осман, Реџеповић Мухамеда Дервизи, Савић Митра Владимир, Стевић Спасоја Никола, Шабановић Салка Шабан, Шарић Јове Милан, Шћепан Спасоја Бранко, Шута Салке Дермо, Шута Махе Ибро, Шаровић Мује Салко, Тришић Јована Драго, Тикреша Мехе Јусуф, Тољага Селма Салко, Трукуља Видака Томо, Вранкић Анте Јуре, Вераја Симе Данило, Вранкић Ивана Томо и Зуровац Илије Ристо.

Бр. 178

21 јули 1949 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседател,

др И Рибар, с. р.

ИЗ СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 38 од 14 декември 1949 година објавува:

Указ за свикување на новоизбраните околиски народни одбори на прво заседание;

Правилник за издавање и ширење на младинската и детската книжевност и печатот во Народна Република Словенија.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“, во бројот 50 од 15 декември 1949 година објавува:

Указ за одредување претпријатијата од локално значење за претпријатие од републичко значење;

Уредба за прогласување Борачкото Езеро, Јахорина и Трабевикј за туристички заштитни предели;

Наредба за укинување Наредбата за работното време на службениците од здравствените струки во бактериолошки, серолошки, хемиски и БСЖ-те одделици во институтите и заводите;

Наредба за одредување на птици певачици и птици корисни за земјоделското и шумското стопанство. Во бројот 51 од 22 декември 1949 година објавува: Правилник за средствата и начинот на ловене и затирање на незаштитената дивина;

Решение за маржите на трговијата за земјоделските производи и за начинот на формирањето на производните цени на овве производи;

Решение за Графичката школа во Сарајево.

СОДРЖАЈ:

Страна

1. Одлука за откажување Договорот за пријателство и взаемна помош помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Албанија, склучен на 9 јули 1946 година — — — — — 1
2. Уредба за припадностите на државните службеници во кинематографијата — — — — — 1
3. Уредба за распределба добивката на државните стопански претпријатија од Сојузно и републичко значење — — — — — 4
4. Уредба за измените на Основната уредба за пренесување деловите на основните средства на државните стопански претпријатија — — — — — 5
5. Уредба за измените и доопнувањата на уредбата за фондот на раководството (Фонд на раководството) и централниот фонд (Централен фонд) на државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републичко значење — — — — — 5
6. Решение за работата и маржите за производите од основно значење за стопанството за кои што се прописани единствени цени — — — — — 6
7. Решение за оснивање и надлежноста на Сојузниот биро за унапредување административното работење — — — — — 11
8. Изпатствие за формулирање одредбите за надлежноста на градските народни одбори — — — — — 11
9. Наредба за исплатување накнадата на трошковите при користувањето годишниот одмор на носителите „Партизанска стоменица 1941“ — — — — — 11
10. Решение за оснивање органи за претходна работа на одликованијата — — — — — 12
11. Решение за усвојување и применување на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија прописите за помошните средства за која што ги донела Управата за унапредување производството на НР Хрватска — — — — — 12
12. Решение за зголемување месечните плати на учениците во поедини гранки на трговијата — — — — — 12
- Ратификација Уставот на Светската здравствена организација од страна на Перу — — — — — 13
- Пристап на Финска и влегување во сила Протоколот со кој што се ставаат под меѓународна контрола дрогите што не се опфатени со Конвенцијата од 13 јули 1931 година за ограничување производството и регулирање распределбата на опојните дроги изменета со Протоколот што е потпишан во Лејк Саксес на 11 декември 1946 година — — — — — 13